

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 216

18 октомври 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3346. Указ бр. 14 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	3354. Одлука за одобрување на Консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.....	4
3347. Указ бр. 15 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2		
3348. Указ бр. 16 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	3355. Одлука за одобрување на финансиските извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.....	5
3349. Указ бр. 17 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	3		
3350. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	3	3356. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности	5
3351. Одлука за давање согласност на Правилникот за висината на надоместок за учество во работењето на Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни	4	3357. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ КО Драгов Дол, Општина Македонски Брод	5
3352. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.....	4	3358. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година	6
3353. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.....	4	3359. Правилник за формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации	6

	Стр.		Стр.
3360. Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка	9	3368. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	18
3361. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија	12	3369. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител	19
3362. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија	12	3370. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	20
3363. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија	13	3371. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	21
3364. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија	13	3372. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	21
3365. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	14	3373. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	22
3366. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	14	3374. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	22
3367. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	16	3375. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	23
		3376. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	23
		Огласен дел	1-56

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3346.

Указ бр. 14

17 октомври 2019 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)

СЕ ПОСТАВУВА

бригаден генерал МИРЧЕ Тито ЃОРГОСКИ

ЗА НАЧАЛНИК НА ШТАБ ВО КОМАНДА ЗА ОПЕРАЦИИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал

лична ВЕС: 31040

до сега: началник на Штаб во Здружена оперативна команда во Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1164/1 Претседател на Република
17 октомври 2019 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

3347.

Указ бр. 15

17 октомври 2019 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)

СЕ ПОСТАВУВА

бригаден генерал ОРЦЕ Драган ЈОРДЕВ

ЗА ЗАМЕНИК КОМАНДАНТ НА КОМАНДА ЗА ОПЕРАЦИИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал – генерал-мајор

лична ВЕС: 31040

до сега: заменик на командант на Здружена оперативна команда во Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1165/1 Претседател на Република
17 октомври 2019 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

3348.

Указ бр. 16

17 октомври 2019 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)

СЕ ПОСТАВУВА

генерал-мајор ПАВЛЕ Јове АРСОСКИ

ЗА КОМАНДАНТ НА КОМАНДА ЗА ОПЕРАЦИИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ФЧ: генерал-мајор, по формација генерал-мајор – генерал-потполковник

лична ВЕС: 31040

до сега: командант на Здружена оперативна команда во Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1166/1 Претседател на Република
17 октомври 2019 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

3349.

Указ бр. 17

17 октомври 2019 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)

СЕ ПОСТАВУВА**полковник БЕСНИК Сабедин ЕМИНИ**

ЗА КОМАНДАНТ НА 1. ПЕШАДИСКА БРИГАДА ВО КОМАНДА ЗА ОПЕРАЦИИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал

лична ВЕС: 31040

до сега: Командант на 1. Механизирана пешадиска бригада во Здружена оперативна команда во Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија
Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1167/1
17 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3350.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат во Радовиш, на КП бр.3830 и КП бр.3831/9, КО Радовиш, на ул.А.Македонски и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 1, кат - пр, намена на посебен дел од зграда Б6-2, со внатрешна површина од 348м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 1, кат - пр, намена на посебен дел од зграда пп, со внатрешна површина од 17м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 2, кат - пр, намена на посебен дел од зграда Б6-2, со внатрешна површина од 133м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 2, кат - пр, намена на посебен дел од зграда пп, со внатрешна површина од 18м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 2, кат - пр, намена на посебен дел од зграда Т, со внатрешна површина од 455м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 3, кат - пр, намена на посебен дел од зграда Б6-2, со внатрешна површина од 369м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 3, кат - пр, намена на посебен дел од зграда пп, со внатрешна површина од 16м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 3, кат - пр, намена на посебен дел од зграда Т, со внатрешна површина од 1113м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 4, кат - пр, намена на посебен дел од зграда Б6-2, со внатрешна површина од 168м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 4, кат - пр, намена на посебен дел од зграда пп, со внатрешна површина од 16м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 5, кат - к1, намена на посебен дел од зграда Б6-2, со внатрешна површина од 1135м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 5, кат - к1, намена на посебен дел од зграда пп, со внатрешна површина од 28м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 5, кат - к1, намена на посебен дел од зграда Тр1, со внатрешна површина од 368м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 5, кат - к1, намена на посебен дел од зграда Тр2, со внатрешна површина од 143м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 6, кат - к1, намена на посебен дел од зграда Б6-2, со внатрешна површина од 109м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 6, кат - к1, намена на посебен дел од зграда пп, со внатрешна површина од 5м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 2, кат - к1, намена на посебен дел од зграда Тр1, со внатрешна површина од 65м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 2, кат - по, намена на посебен дел од зграда п, со внатрешна површина од 129м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 5, кат - к2, намена на посебен дел од зграда Б6-2, со внатрешна површина од 258м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 1, кат - пр, намена на посебен дел од зграда Б6-2, со внатрешна површина од 293м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-2, влез 2, кат - к1, намена на посебен дел од зграда Б6-2, со внатрешна површина од 120м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-6889/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3351.

Врз основа на член 120, став (13) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седница одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТЕЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за висината на надоместок за учество во работењето на Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни, бр.02-1443/9 од 23.9.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-7362/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3352.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на собрание на акционерското друштво, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година, усвоена со Одлука бр.02-1424/2 од 12.3.2019 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 11.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-7437/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3353.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на собрание на акционерското друштво, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година, усвоен со Одлука бр.02-1748/4 од 30.3.2019 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 30.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-7437/2
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3354.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на собрание на акционерското друштво, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобруваат Консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година, ревидирани од овластен ревизор и усвоени со Одлука бр.02-3041/11 од 10.6.2019 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 10.6.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-7437/3 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3355.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на собрание на акционерското друштво, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат Финансиските извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година, ревидирани од овластен ревизор и усвоени со Одлука бр.02-3041/10 од 10.6.2019 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 10.6.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-7437/4 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3356.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари -објекти, кои се наоѓаат на КП бр. 5405/2, КО Центар 1, на ул. Илинденска и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект, В4-10, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 404 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект, В4-10, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 31 м2

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-7537/1 Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3357.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ КО ДРАГОВ ДОЛ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ КО Драгов Дол, Општина Македонски Брод.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 651 м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
346	Драгов Дол	Завртај	пасиште	5
348	Драгов Дол	Завртај	овоштарник	5
349	Драгов Дол	Завртај	пасиште	3
326-дел	Село	Завртај	пасиште	8
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат				20073м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-7822/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3358.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Бюджетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.152/19), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и 70/18) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 158/19 и 181/19) во делот I во воведната реченица износот „6.263.767.000“ се заменува со износот „7.178.767.000“, а во заградата по зборовите „бр. 238/18“ се додаваат зборовите „и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 211/19.

Во табелата во мерката 1 износот „1.880.000.000“ се заменува со износот „2.040.000.000“.

Во мерката 2 износот „1.000“ се заменува со износот „40.001.000“.

Во мерката 11 износот „3.979.766.000“ се заменува со износот „4.694.766.000“.

Во колоната „Вкупно“ износот „6.263.767.000“ се заменува со износот „7.178.767.000“.

II

Во делот II во воведната реченица износот „1.880.000.000“ се заменува со износот „2.040.000.000“.

III

Во делот III во воведната реченица износот „1.000“ се заменува со износот „40.001.000“.

IV

Во делот XII износот „3.979.766.000“ се заменува со износот „4.694.766.000“.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-7881/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3359.

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНИОТ
БИЛАНС НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации.

Член 2

Даночниот биланс на непрофитни организации се поднесува на образец „ДБ-НП/ВП“ изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.

Формата и содржината на образецот на даночниот биланс од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9108/1
15 октомври 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска, с.р.**



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС на непрофитни организации

ПРИЛОГ

ДБ-НП/ВП

Единствен
даночен број

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

Даночен период

од

до

Рок за
поднесување

Исправка на
ДБ-НП/ВП

Број

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТА

Опис на дејност	Шифра НАЦЕ		Назив НАЦЕ	
Организационен облик	Шифра		Назив на организационен облик	

А. УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

"без дени"

	АОП
I. ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ	
1. Приходи од продажба на производи и стоки	01
2. Приходи од услуги	02
3. Приходи од кирии и закупнини	03
4. Сопствени приходи	04
II. ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ (збир од АОП 01 до 04)	05
III. НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ ЗА 1.000.000 денари (член 4-а од Законот за данокот на добивка)	06
IV. ВКУПНИ ПРИХОДИ ПО НАМАЛУВАЊЕ (реден број II - III)	07
V. ГОДИШЕН ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД (IV* 1%)	08

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДБ-НП/ВП

Здруженијата на граѓани, фондациите, сојузите, како и секој организационен облик на странска организација, како и друга форма на здружување (во натамошниот текст: организации), регистрирани согласно со Законот за здруженија и фондации стануваат обврзници за пресметување и плаќање данок на вкупен приход, доколку вкупниот годишен приход од стопанската дејност е поголем од 1.000.000 денари, согласно член 4-а од Законот за данокот на добивка.

Даночниот биланс на непрофитни организации се поднесува во рокот пропишан за поднесување на годишната сметка согласно со Законот за сметководство на непрофитните организации, до крајот на месец февруари наредната година, односно во рок од 60 дена од денот на настанувањето на статусна промена, и истиот се доставува до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку <http://etax.ujp.gov.mk>

При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња.

Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се искажуваат во денари, без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт, даночен период за кој се поднесува даночниот биланс и рокот за поднесување.

Податоци за дејноста**• Опис на дејност**

- **Шифра НАЦЕ** - се внесуваат вкупните шифри (сектор, оддел, група, класа и подкласа) од НАЦЕ.
- **Назив НАЦЕ** - внесете го целиот назив на дејноста од НАЦЕ.

• Организационен облик

- **Организационен облик** - се внесува шифра и назив на организационен облик од решението за тековна состојба од Централен регистар.

I. ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

- Приходи од продажба на производи и стоки**
Се внесува податок од АОП 241 од Биланс на приходите и расходите.
- Приходи од услуги**
Се внесува податок од АОП 242 од Биланс на приходите и расходите.
- Приходи од кирии и закупнини**
Се внесува податок од АОП 245 од Биланс на приходите и расходите.
- Сопствени приходи**
Се внесува податок од АОП 246 од Биланс на приходите и расходите.

II. ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ (збир од АОП 01 до 04)**III. НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ ЗА 1.000.000 денари (член 4-а од Законот за данокот на добивка)****IV. ВКУПНИ ПРИХОДИ ПО НАМАЛУВАЊЕ (реден број II - III)****V. ГОДИШЕН ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД**

Се добива кога износот на реден број IV ќе се помножи со пропишаната стапка од 1%.

Исправка на даночен биланс

Полето "Исправка" се означува со "X" доколку даночниот обврзник поднесе коригиран даночен биланс на непрофитни организации/исправка, во случај кога пред истекот на рокот за застарување (пет години) утврди дека даночниот биланс на непрофитни организации кој го доставил до УЈП е неистинит, погрешен или нецелосен.

Во полето "Број" се впишува архивскиот број на даночниот биланс на непрофитни организации за кој се врши исправка.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на билансот.

3360.

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ДАНОК НА ДОБИВКА
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА ОД АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка.

Член 2

Пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка се поднесува на образец „ДД-ПЗ“ изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.

Формата и содржината на образецот на пресметката од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9109/1

15 октомври 2019 година

Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.



Република Северна Македонија
Министерство на финансии
УПРАВА ЗА ЈАМНИ ПРИХОДИ

ПРЕСМЕТКА на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка

ПРИЛОГ

ДД-ПЗ

Единствен
даночен број
Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

Даночен период

од

до

Рок за
поднесување
Исправка на
ДД-ПЗ

Број

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА

* без дени

	АОП
1. Износ на загуба која се покрива	01
2. Износ на акумулирани добивки од 2009 - 2013 година	02
3. Износ на акумулирана добивка која се користи за покривање на загуба	
• од 2009 година	03
• од 2010 година	04
• од 2011 година	05
• од 2012 година	06
• од 2013 година	07
4. Вкупен износ на акумулирана добивка (збир од АОП 03 до АОП 07)	08
5. Износ на данок за плаќање (АОП 08 x 10%)	09
6. Износ на акумулирана добивка по оданочување со која се врши покривање на загуба (АОП 08 - АОП 09)	10

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДД-ПЗ

Пресметката на данокот се врши на образецот ДД-ПЗ – Пресметка на данок за покривање на загуба од акумулирана добивка за период од 2009 до 2013 година согласно член 21 од преодните и завршни одредби од Законот за данок на добивка („Службен весник“ на РМ, бр.248/18).

При пополнување на образецот, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт, период за кој се поднесува и рок на поднесување на Пресметката.

Пресметката ДД-ПЗ даночниот обврзник ја доставува во електронска форма преку <http://etax.ujp.gov.mk>

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА**1. Износ на загуба која се покрива**

Се внесува износот на вкупната загуба која се покрива.

2. Износ на акумулирани добивки од 2009 -2013 година

Се внесува износот на акумулирани добивки за период од 2009 до 2013 година.

Износ на акумулирана добивка која се користи за покривање на загуба

- Се внесува износот на акумулирана добивка за 2009 година која ќе се користи за покривање на загуба.
- Се внесува износот на акумулирана добивка за 2010 година која ќе се користи за покривање на загуба.
- Се внесува износот на акумулирана добивка за 2011 година која ќе се користи за покривање на загуба.
- Се внесува износот на акумулирана добивка за 2012 година која ќе се користи за покривање на загуба.
- Се внесува износот на акумулирана добивка за 2013 година која ќе се користи за покривање на загуба.

4. Вкупен износ на акумулирана добивка (збир од АОП 03 до АОП 07).

Се внесува вкупен износ на акумулирани добивки од 2009 до 2013 година кои ќе се користат за покривање на загубата.

5. Износ на данок за плаќање (АОП 08 x 10%).

Се внесува пресметаниот данок на добивка на акумулираната добивка од 2009 до 2013 година со примена на пропишана стапка од 10%.

6. Износ на акумулирана добивка по оданочување со која се врши покривање на загуба (АОП 08 - АОП 09)

Се внесува износ на акумулирана добивка по оданочување со која се врши покривање на загуба.

Исправка на ДД-ПЗ

Полето “Исправка” се означува со “X” доколку даночниот обврзник поднесе коригирана пресметка на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка ДД-ПЗ.

Во полето “Број” се впишува архивскиот број на ДД-ПЗ за која се врши исправка.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на пресметката ДД-ПЗ.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 3361.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08-89/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 1“, со инсталирана моќност од 250 kW и со локација на КП бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и Локвата, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-242,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Лукар 1“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и Локвата, општина Кавадарци,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW),
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.123.200 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 1“, УП1 бр. 08-85/19 од 14 октомври 2019 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Месечна количина на испорачана електрична енергија (kWh)	Повластена тарифа по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 10 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-89/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3362.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08-92/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 2“, со инсталирана моќност од 250 kW и со локација на КП бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, Општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-243,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Лукар 2“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кавадарци,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW),
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.641.600 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 2“, УП1 бр. 08-90/19 од 14 октомври 2019 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Месечна количина на испорачана електрична енергија (kWh)	Повластена тарифа по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-92/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3363.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08-95/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 3“, со инсталирана моќност од 250 kW и со локација на КП бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-244,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Лукар 3“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Кавадарци,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW),
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.814.400 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 3“, УП1 бр. 08-93/19 од 14 октомври 2019 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Месечна количина на испорачана електрична енергија (kWh)	Повластена тарифа по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 10 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-95/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3364.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08-98/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“, со инсталирана моќност од 600 kW и со локација на КП бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот Бела полана, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-245,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Лукар 4“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот Бела полана, општина Кавадарци,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 600 kW (една генераторска единица со моќност од 600 kW),
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.110.400 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“, УП1 бр. 08-96/19 од 14 октомври 2019 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Месечна количина на испорачана електрична енергија (kWh)	Повластена тарифа по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 10 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-98/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3365.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-13/19 од 9 октомври 2019 година на Друштвото за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Винаца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2019 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МАКПРОГРЕС“ на Друштвото за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Винаца, издадена со Одлука на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија УП1 бр.12-13/19 од 17 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 149/19) ПРЕСТАНУВА по барање на носителот.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-13/19
15 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3366.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-101/19 од 17 септември 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци, Гевгелија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци, Гевгелија, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ШАЛАЈКО М“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-101/19
15 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци, Гевгелија, со седиште на ул. Мирко Делев бр. 7 Негорци, Гевгелија, Република Северна Македонија.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 15 октомври 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата: 15 октомври 2054 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-390-2019

6. Единствен матичен број: 5636990

7. Единствен даночен број: 4006002113557

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ШАЛАЈКО М" со локација на објект на КП 3938, КО Негорци, општина Гевгелија.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ШАЛАЈКО М", со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната

година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонт,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2**Податоци за фотонапонска електроцентрала**

- Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "ШАЛАЈКО М",
- Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 85,065 kW,
- општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2019 година
 - година на завршеток на градба - 2019 година
 - година на почеток на работа - 2019 година
 - проценет животен век на ФЕЦ - 35 години
- податоци за опрема:
 - број на фотонапонски панели: 321
 - тип: поликристални
 - производител: PiKCELL GROUP PiK265P(60)
 - номинални податоци на фотонапонски панели - моќност 265 WP
 - тип, производител и номинални податоци на инвертор:
 - FRONIUS SYMO 20.0 TL3 - 3 парчиња, 30 000 Wp
 - FRONIUS SYMO 15.0 TL3 - 1 парче, 22 500 Wp
- годишно сончево зрачење на таа локација: 1.680 kWh/m²
- очекувано производство на електрична енергија: 117.300 kWh

3367.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/18) и член 15 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија УП1 бр. 12-105/19 од 1 октомври 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, на седницата одржана на 15 октомври 2019 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- На Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“.
- Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.
- Со влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-64/19 од 9 август 2019 година („Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 169/19) и Одлуката за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-86/19 од 20 септември 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 196/19).

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-105/19
15 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 64, Тетово, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 15 октомври 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата: 15 октомври 2054 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-378-2019

6. Единствен матичен број: 6754023

7. Единствен даночен број: 4028012516980

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“ во општина Тетово.

10. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,

- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

- 4) извршување на годишната програма за ремонти,

- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за хидроелектроцентрала

1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“;

2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 360 kW;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2016 година

- година на завршување на градба: 2019 година

4. Податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Hidropower, Хоризонтална Пелтон,

- номинални податоци:

- моќност: 364 kW,

- инсталиран проток: 0,208 m³/s,

- инсталиран нето пад: 196 m,

- номинална брзина: 1000 -1

5. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – GSOTE 400 Sd-6, ATB sever;

- номинални податоци:

- номинална привидна моќност: 400 kVA,

- номинална активна моќност: 360 kW,

- фактор на моќност: 0,9

- фреквенција: 50Hz

- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 1000 -1
- 6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 400 kVA,
- номинален напон: 21(10.5)/0.4 kV/kV

3368.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/18) и член 15 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија УП1 бр. 12-106/19 од 1 октомври 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, на седницата одржана на 15 октомври 2019 година донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Со влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр. 12-65/19 од 9 август 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 169/19) и Одлуката за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр. 12-87/19 од 20 септември 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 196/19).

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-106/19
15 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 64, Тетово, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 15 октомври 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата: 15 октомври 2054 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-379-2019

6. Единствен матичен број: 6754023

7. Единствен даночен број: 4028012516980

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“ во општина Тетово.

10. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за хидроелектроцентрала

1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“;

2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 306 kW;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2016 година

- година на завршување на градба: 2019 година

4. Податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Hidropower, Хоризонтална Пелтон,

- номинални податоци:

- моќност: 308 kW,

- инсталиран проток: 0,26 m³/s,

- инсталиран нето пад: 142,95 m,

- номинална брзина: 750 -1

5. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – GSOTE 400 MK-8, ATB sever;

- номинални податоци:

- номинална привидна моќност: 340 kVA,

- номинална активна моќност: 306 kW,

- фактор на моќност: 0,9

- фреквенција: 50Hz

- работен напон: 0,4 kV,

- номинална брзина: 750 -1

6. Податоци за трансформатор:

- номинални податоци:

- моќност привидна: 400 kVA,

- номинален напон: 21(10.5)/0.4 kV/kV

3369.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19), а постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-85/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 1“ со моќност од 250 kW и со локација на КП бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и Локвата, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-242;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Лукар 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и Локвата, општина Кавадарци;

- моќност на електроцентралата: 250 kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.123.200 kWh.

3. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

4. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.

5. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-85/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3370.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител УП1 бр. 08-88/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 1“, со инсталирана моќност од 250 kW и со локација на КП бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и Локвата, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-242,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ „Лукар 1“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.508/2 и 511/4, КО Горниково, м.в Ладен дол и Локвата, општина Кавадарци,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.123.200 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 21 октомври 2029 година.

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-88/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3371.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), а постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-90/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 2“ со моќност од 250 kW и со локација на КП бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-243;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Лукар 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кавадарци;

- моќност на електроцентралата: 250 kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.641.600 kWh.

3. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

4. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.

5. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-90/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3372.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител УП1 бр. 08-91/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 2“, со инсталирана моќност од 250 kW и со локација на КП бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-243,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ „Лукар 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.28/2, КО Горниково, м.в Брескот, општина Кавадарци,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.641.600 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 21 октомври 2029 година.

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-91/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3373.

Врз основа член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и на член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), а постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-93/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 3“ со моќност од 250 kW и со локација на КП бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-244;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Лукар 3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Кавадарци;

- моќност на електроцентралата: 250 kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.814.400 kWh.

3. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

4. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.

5. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-93/19

14 октомври 2019 година

Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3374.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител УП1 бр. 08-94/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 3“, со инсталирана моќност од 250 kW и со локација на КП бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-244,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ „Лукар 3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.2097/2, КО Ваташа м.в Коштанот, општина Кавадарци,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 250 kW (една генераторска единица со моќност од 250 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.814.400 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 21 октомври 2029 година.

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-94/19

14 октомври 2019 година

Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3375.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), а постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-96/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“ со моќност од 600 kW и со локација на КП бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот Бела полана, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-245;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Лукар 4“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот Бела полана, општина Кавадарци;

- моќност на електроцентралата: 600 kW (една генераторска единица со моќност од 600 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.110.400 kWh.

3. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

4. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.

5. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-96/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3376.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител УП1 бр. 08-97/19 од 2 септември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Лукар 4“, со инсталирана моќност од 600 kW и со локација на КП бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот Бела полана, општина Кавадарци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија и услуги МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска бб Кавадарци,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-245,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ „Лукар 4“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.2063/4, 2064/1, 2065/2, КО Ваташа м.в Коштанот Бела полана, општина Кавадарци,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 600 kW (една генераторска единица со моќност од 600 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.110.400 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 21 октомври 2029 година.

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-97/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019216

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депомент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.